

Врз основа на членот 92 став (3) од Законот за животна средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/05), министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животна средина и просторно планирање, донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОЈ ГИ НАДОМЕСТУВА ИНВЕСТИТОРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина кој ги надоместува инвеститорот.

Член 2

Висината на трошоците по одделни активности во спроведувањето на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина изнесува:

1. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за проекти за кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на проектите за интензивно живинарство и свињарство 13.000 денари

2. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за проекти за кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на проектите за земјоделство, шумарство и водостопанство 13.000 денари

3. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за проекти од областа на интензивно живинарство и свињарство, како и за проекти од областа на земјоделство, шумарство и водостопанство 9.500 денари

4. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проекти за кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на проектите за интензивно живинарство и свињарство 18.000 денари

5. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проекти за кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на проектите за земјоделство, шумарство и водостопанство 13.000 денари

6. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проекти од областа на интензивно живинарство и свињарство, како и за проекти од областа на земјоделство, шумарство и водостопанство 9.500 денари

7. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина за проекти за кои задолжително се врши оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на проектите за интензивно живинарство и свињарство 107.000 денари

8. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина за проекти за кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животната средина со исклучок на проектите за земјоделство, шумарство и водостопанство 85.000 денари

9. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина за проекти од областа на интензивно живинарство и свињарство, како и за проекти од областа на земјоделство, шумарство и водостопанство
61.000 денари

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1155/1
3 март 2006 година
Скопје

Министер за животна
средина и просторно планирање,
д-р **Зоран Шапуриќ**, с.р.